



ОПШТИНА ЦЕНТАР- СКОПЈЕ

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ПОСТАПКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА СО БАРАЊЕ ЗА
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (ДО 20.000 ЕВРА) КОЈА СЕ
СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА**

критериум за доделување на договорот: **најниска цена**

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА
СТОКИ – Хоризонтална и вертикална сообраќајна
сигнализација (бележење, сообраќајни знаци) на
новоизградени, реконструирани и рехабилитирани
патишта и јавни површини на територија на
Општина Центар - Скопје**

БРОЈ НА ОГЛАС 38/2018

Скопје, Јули, 2018 година

I.Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е Општина Центар - Скопје, со адреса на ул. Михаил Цоков бб, телефон за контакт 3203-692, електронска адреса javninabavki3@centar.gov.mk, контакт лице Катерина Крстоска.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Предмет на Договорот за јавна набавка се стоки:

- **Хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација (бележење, сообраќајни знаци) на новоизградени, реконструирани и рехабилитирани патишта и јавни површини на територија на Општина Центар – Скопје**

Предметот на договорот е делив на следните делови:

- **Дел 1 : Хоризонтална сообраќајна сигнализација**
- **Дел 2 : Вертикална сообраќајна сигнализација**

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

2.2 Предметот на договорот **е делив** на делови како што е дефинирано во техничките спецификации. Економскиот оператор може да даде понуда за еден или за двата делови од предметот на договорот за јавна набавка. Економскиот оператор не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

3. Начин, рок и место на испорака на стоките

3.1 Носителот на набавката е должен да ги испорачува стоките предмет на Договорот за јавна набавка (за дел 1 и дел 2) **сукцесивно** според потребите на договорниот орган, а согласно техничката спецификација дадена во прилог на тендерската документација, а по добиен писмен налог од страна на Договорниот орган, во рок и место утврдени во истиот. Испораката на стоките ќе се смета за завршена со потпишување на Записник од извршеното примопредавање на стоките потпишан од страна на двете страни (Договорен орган и Носител на набавка).

Секоја понуда која содржи начин, рок и место на испорака поинакви од тие утврдени во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

4. Разлики во цена (корекција на цени)

4.1. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на Договорот за јавна набавка.

5. Времетраење на договорот за јавна набавка

Договорот за јавна набавка од предметот на набавката ќе биде склучен со времетраење од **1 (една) година**, односно до целосно исполнување на обврските од страна на договорните страни или до целосно исцрпување на средствата.

6. Начин и рок на плаќање

6.1 Плаќањето за стоките кои се предмет на овој Договор ќе се извршува во рок од **60 дена** по доставувањето на финансиска документација (фактура) со прилог уредно заверен и потпишан записник од извршеното примопредавање на стоките од страна на овластени лица на двете договорни страни во архивата на Општината, барака број 6 ул. Михаил Цоков ББ.

7. Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда кој е уредно (архивски) заверен, со потпис и печат од двете договорни страни, со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата пред договорниот орган, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот (јасно да се дефинираат обврските, како меѓу членовите на групата, така и на обврските кои групата ќе ги има кон договорниот орган при реализација на договорот, односно секој член да наведе во кој дел (фаза) ќе има удел при извршување на договорот и истиот во целост треба да го изврши соодветниот дел (фаза) при реализирање на договорот, во спротивно, ќе бидат превземени соодветни дејствија кои ќе бидат утврдени во договорот за јавна набавка).

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, најмалку носителот на набавката треба да биде регистриран на ЕСЈН¹.

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде и своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

¹ Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.8. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите. Носителот на набавката може, во текот на реализација на договорот за јавна набавка, да ги менува подизведувачите за оној дел од договорот за јавна набавка што го отстапил на подизведувачи, само по претходно одобрение на договорниот орган. Доколку не се постапува согласно претходнонаведеното, при испорака на стоките, ќе бидат превземени соодветни дејствија кои ќе бидат утврдени во договорот за јавна набавка.

7.9. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

8.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

8.2. Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави **документ за регистрирана дејност** како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење дејност поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

8.3. Економска и финансиска состојба

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата економска и финансиска состојба (за двата дела), економскиот оператор треба да ги исполнува следниов минимален услов :

-Минимален вкупен обрт на средства (вкупни приходи) од **1.000.000,00 денари** за последните 3 години (2015, 2016, 2017 година)

8.4. Техничка или професионална способност

За да се квалификува како способен за испорака на стоките кои се предмет договорот за јавна набавка од аспект на неговата техничката или професионалната способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

ПОТРЕБНО ИСКУСТВО:

ЗА ДЕЛ 1 – Хоризонтална сигнализација

Понудувачот во последните 3 (три) години да има склучено и реализирано минимум 3 договори од предметната област (Хоризонтална сигнализација – бележење на улици) со вкупна вредност на договорите од минимум 500.000,00 денари, од кои 1 (еден) склучен и реализиран договор (хоризонтална сигнализација - бележење на улици) со вредност од минимум 150.000,00 денари, за кои договори понудувачот треба да обезбеди потврди или препораки за успешно, навремено и квалитетно извршување на договорот, издадени од договорните органи или економските оператори.

ЗА ДЕЛ 2 – Вертикална сигнализација

Понудувачот во последните 3 (три) години да има склучено и реализирано минимум 3 договори од предметната област (Вертикална сигнализација – поставување сообраќајни знаци) со вкупна вредност на договорите од минимум 500.000,00 денари, од кои 1(еден) склучен и реализиран договор (вертикална сигнализација – поставување на сообраќајни знаци) со вредност од минимум 150.000,00 денари, за кои договори понудувачот треба да обезбеди потврди или препораки за успешно, навремено и квалитетно извршување на договорот, издадени од договорните органи или економските оператори.

ПЕРСОНАЛ:

Од персонал вклучен во набавката, кој треба да биде на располагање за целото времетраење на договорот за јавна набавка понудувачот треба да располага со:

Стручен персонал:

- Минимум **1 сообраќаен инженер** со овластување Б за изведба од областа на сообраќајното инженерство издадени од Комора за овластени инженери и архитекти на РМ

-Минимум **1 геодетски техничар или инженер**

Работници:

-Минимум **5 ВКВ или КВ работници**, од кои минимум **3 ВКВ или КВ работници** да бидат во редовен работен однос кај Носителот на набавката.

ПОТРЕБНА ОПРЕМА:

Понудувачот треба да ја има во сопственост или да има обезбеден пристап (со поддршка од друг/и економски оператор/и) до следнава техничка опрема за целото времетраење на договорот:

ЗА ДЕЛ 1 – Хоризонтална сигнализација

- минимум 1 машина за бележење
- Пропратна опрема за рачно бележење

ЗА ДЕЛ 2 – Вертикална сигнализација

- минимум 1 товарно возило

8.5 Стандард за систем за квалитет

8.5.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка, економскиот оператор треба да го исполнува следниов стандард:

-Стандард за систем за квалитет: **ISO 9001:2008 или понов**

8.5.2 Бараниот стандард треба да се однесува и да соодветствува со предметната набавка.

8.5.3 Доколку економските оператори поднесат понуда како група на економски оператори, бараниот стандард треба да го поседува носителот на набавката и економскиот оператор/и кој/и во договорот за групна понуда ќе има/ат удел во извршување на предметот на јавната набавка.

8.5.4 Во предвид нема да се земаат сертификати од консултантски компании кои издаваат потврди дека стандардите се имплементирани и функционални, туку ќе се земаат во предвид само сертификати издадени од акредитирани сертификациони тела.

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

9.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација.

Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповолна да ги достави потребните документи за личната состојба.

Документите од точка 9.1. не смеат да бидат постари од 6 месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на отворањето на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

Ако економскиот оператор не ги достави бараните документи во утвредниот рок од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање негативна референца, а комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката.

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".

За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите.

9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

9.2.1 За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда **документ за регистрирана дејност** како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

9.3 За докажување на економската и финансиската состојба

За докажување на економската и финансиската состојба економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на :

- Извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба или извадоци од Извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавувањето на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран ;
- Извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од биланс на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансви години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнато со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.

9.3.1. Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во период помал од три години, минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да го остварил условот од подточка 8.3 во годините за кои постојат податоци.

9.3.2. Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен ако се работи за податоци за билансот на успех. Ако економскиот оператор ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Како валиден доказ дека субјектот ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор економските и финансиските ресурси ќе се земат во предвид само конкретизирани договори за деловно – техничка соработка кои се уредно архивски заверени, со потпис и печат од двете договорни страни, кои се повикуваат на бројот на огласот и конкретниот предмет на набавка за кој се однесува отстапувањето како и конкретно на кои ресурси се однесува поддршката. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари за што субјектот доставува изјава потпишана од одговорното лице на субјектот.

9.3.3. Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Составен дел на групната понуда е договор за поднесување на групна понуда кој треба да ги содржи сите наведени податоци согласно точка 7.4 од тендерската документација и член 41 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13). Ако групата на економски оператори настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиска состојба се утврдува согласно напред наведеното.

9.4 За докажување на техничката или професионалната способност

- **Потребно искуство – ЗА ДЕЛ 1 и ДЕЛ 2**
Како доказ за бараното искуство треба да се приложи листа на главни испораки на понудувачите или кандидатите извршени во последните 3 (три) години со вредност, датум и нарачателите (договорни органи или економски оператори), копии од бараните договори и потврди или препораки за успешна, навремена и квалитетна испорака на стоките издадени од нарачателите, конкретно за договорите кои понудувачот ќе ги приложи како доказ.

(Како валидни договори ќе се сметаат оние кои се уредно (архивски) заверени и со потпис и печат од двете договорни страни. Договорите кои нема да бидат согласно горенаведеното нема да се земат во предвид како докази за исполнување на минималните услови за потребно искуство)

За бараниот персонал да се достават следните докази:

-Овластување (за сообраќајниот инженер), **Диплома за завршено високо или средно образование** (за геодетскиот техничар или инженер), **список на вработени работници според степен на стручна подготовка (НКВ, КВ и ВКВ)** согласно член 8 од Законот за евиденциите од областа на трудот (Сл. Весник на РМ, број 31 од 27.02.2013 година), **Листа на вработени издадена од Агенција за вработување на РМ** не постара од 30 дена од моментот на отварањето на понудите.

Горенаведените докази треба да бидат доставени за секој вработен, без разлика дали тој ќе биде во редовен работен однос кај понудувачот или кај субјектот од кого ќе биде обезбедена поддршка (доколку понудувачот настапува со поддршка).

Доколку понудувачот настапува со поддршка од друг субјект треба да приложи договори за деловно-техничка соработка или договори за ангажирани лица (доколку лицата не се редовно вработени) .

За техничката опрема да се достават следните докази:

- **За бараната опрема да се приложат докази дека ја поседува** (фактури, сообраќајни дозволи, царински декларации за увезена опрема, пописна листа заверена од овластено сметководствено биро, договор за купопродажба или слично).

9.5.1 Техничката и професионалната способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен во делот на референтната листа и претходно склучените договори. Ако економскиот оператор ја докажува својата техничка и професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси. Како валиден доказ дека субјектот ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор техничките и професионалните ресурси ќе се земат во предвид само конкретизирани договори за деловно – техничка соработка кои се уредно архивски заверени, со потпис и печат од двете договорни страни, кои се повикуваат на бројот на огласот и конкретниот предмет на набавка за кој се однесува отстапувањето како и конкретно на кои ресурси се однесува поддршката. Против субјектот кој ја обезбедува техничка или професионална поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари за што субјектот доставува изјава потпишана од одговорното лице на субјектот.

9.5.2 Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Составен дел на групната понуда е договор за поднесување на групна понуда кој треба да ги содржи сите наведени податоци согласно точка 7.4 од тендерската документација и член 41 од Законот за јавни набавки. Ако групата на економски оператори настапува со техничка или професионална способност се утврдува согласно напред наведеното.

10. За докажување на стандард за систем за квалитет

10.1 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардот од точка 8.5 со доставување на:

- Сертификат за стандард за систем за квалитет **ISO 9001:2008** или понов

11. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

11.1 Појаснување на тендерската документација

11.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

11.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

12.1 Изменување и дополнување на тендерската документација

12.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

12.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудите за најмалку 6 дена.

12.3. Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

13. Изготвување и поднесување на понудите

13.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

13.2 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот „Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот „Документи“.

13.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

13.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

13.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

13.6. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невестинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

13.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1)
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2)
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3)
- Изјава за независна понуда (Прилог 4)
- Документ за регистрирана дејност
- Документи со кои се докажува економската и финансиската состојба
- Документи со кои се докажува техничката и професионалната состојба
- Сертификат: стандард за систем на квалитет

13.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

13.9. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува **60 дена** од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

13.10 Принцип на една понуда

Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедично или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

14. Краен рок и место за поднесување на понудите

14.1. Краен рок за поднесување на понудите е **24.07.2018 година во 10:00 часот.**

14.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

14.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при отворањето на понудите.

15. Јавно отворање и евалуација на понудите

15.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација Општина Центар - Скопје, ул.Михаил Цоков бб, 1000 Скопје – Сала на совет на Општина Центар- Скопје (барака број 6).

15.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

15.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапка да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

16. Критериуми за доделување на договорот

16.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

17. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

17.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката за секој дел поединечно (Дел 1 и Дел 2).

17.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

17.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори”.

17.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во прата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; како и интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

18. Доделување на договорот за јавна набавка

18.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор кој понудил најниска цена во текот на негативното наддавање за секој дел поединечно (Дел 1 и Дел 2).

18.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

18.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а при тоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор кој понудил најниска цена во првичната фаза од постапката.

18.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

18.5. По завршувањето на електронската аукција, и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки цената на секоја од поединечните ставки треба да се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата) за дел 1 и дел 2.

19. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

19.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој поднел најниска цена во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

19.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од постапката, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка

20. Гаранција за квалитетно извршување на договорот

20.1 Носителот на набавката се обврзува за навременото и квалитетно извршување на договорот, кое го гарантира со доставување безусловна **банкарска гаранција од банка прифатлива за нарачателот во висина од 10% од вредноста на договорот без вклучен ДДВ.**

20.2 Гаранцијата од точка 20.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

20.3 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот.

20.4 Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

20.5 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

20.6 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во рок од 5 работни дена од денот на подигнувањето на потпишаниот договор.

20.7 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт од точка 1 од тендерската документација.

20.8 Недоставувањето на банкарската гаранција во определениот рок, претставува основ за раскинување на Договорот. Набавувачот во овој случај го задржува правото на договорна казна и надомет на штета.

20.9 Гаранцијата ќе биде активирана во следните случаи:

- Доколку Носителот на набавката не го почитува договорениот рок за испорака на стоките утврден во писмената нарачка, по дополнително доставено писмено известување од страна на договорниот орган и оставен рок од 2 (дена) за испорака.
- Во случај на несовпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на испорачаните стоки, верификувано од независна институција за контрола на квалитетот
- Во случај на раскинување на договорот по вина на носителот на набавката.

20.10 Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

20.11 Доколку договорот за јавна набавка е навремено и целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

20.12 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

21.1 Договорна казна

21.1. Договорната казна изнесува 1% (еден процент) од вкупната договорена цена на стоките предмет на писмениот налог и ќе се наплаќа за секој ден задоцнување ако стоките не се испорачаат и не се постават во предвидениот рок од писмениот налог, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 10% (десет проценти) од вкупната договорена цена на стоките од писмениот налог.

22. Правна заштита

22.1 Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

23. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

23.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

23.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за јавна набавка на стоки - Хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација
(бележење, сообраќајни знаци) на новоизградени, реконструирани и
рехабилитирани патишта и јавни површини на
територија на Општина Центар - Скопје

Предмер: Дел 1 : Хоризонтална сигнализација

Реден Број	Опис на Работите	Единечна мерка	Количина
Хоризонтална Сигнализација			
1	Бележење на новоизградени, реконструкција и рехабилитирани патишта и јавни површини со: акрилна бела, акрилна жолта, акрилна црвена, акрилна зелена, акрилна сина, акрилна сива боја, за патишта	м ²	3000
2	Бележење на новоизградени, реконструкција и рехабилитирани патишта и јавни површини со: бела боја со стаклен перлит, жолта боја со стаклен перлит, црвена боја со стаклен перлит, зелена боја со стаклен перлит, сина боја со стаклен перлит, сива боја со стаклен перлит, за патишта	м ²	2000

Хоризонтална Сигнализација

Технички карактеристики на стаклениот перлит:

1. Густина: од 2.4 до 2.6 kg/dm³
2. Коефициент на рефлексација на светлоста: мин class A или еквивалентно
3. Правилен облик на куглиците: мин 80% (согласно MKC EN 1423:2012/AC:2013 или еквивалентно)
4. Рок на траење на светлиот перлит: мин 12 месеци од денот на склучување на договорот со производителот
5. Пакување: во соодветна амбалажа од 10 до 30 кг
6. Производителот да приложи соодветни докази за исполнување на бараните стандарди за квалитет за стаклениот перлит, издадена од домашни или меѓународни овластена институција за контрола на квалитет
7. Отпорна на триење
8. Отпорна на ефектите на вода, сол и моторни уља
9. Отпорна на температури од -20°C до +70°C
10. Вискозност 45-55^s(DIN 53²¹¹ или еквивалентно, 20°C, Ø6mm)

Предмер: Дел 2 Вертикална сигнализација

	Вертикална Сигнализација		
1	Сообраќаен знак со тркалезна форма, d = 600 мм	парче	20
2	Сообраќаен знак со квадратна форма со димензии : 600 X 600 мм	парче	20
3	Сообраќаен знак со триаголна форма со димензии: 3 X 600 мм	парче	10
4	Сообраќаен знак со правоаголна форма со димензии: 600 X 900 мм	парче	5
5	Дополнителна табла со правоаголна форма со димензии: 600 X 300 мм	парче	5
6	Сообраќаен знак со нестандартна форма и димензии до: макс: 1м ²	м ²	10
7.	Набавка, транспорт и поставување на челични столбови, со дебелина на профил најмалку 2мм и димензии ф60мм x 300 мм	парче	60
8.	Шелни од нерѓосувачки материјал за прицврстување на знаците на столб со ширина ф 60 мм	парче	120

Вертикална Сигнализација

1. За сите позиции: производитите да бидат пакувани во соодветна амбалажа
2. Сообраќајните знаци да се во согласност со Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот објавен во Сл. Весник на РМ, бр.47 од 09.04.2010 заклучно со последните измените објавени во Сл. Весник на РМ бр.169 од 30.09.2015 год.
3. Сообраќајните знаци треба да се облепени со нормално рефлектирачка самолеплива фолија за сообраќај и финално прелепени со транспарентна заштитна самолеплива фолија.
4. Производителот на вертикална сигнализација да испорача гаранција на фолијата од мин. 5 години

Прилог 1 - Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број **38/2018** објавен од страна на Општина Центар - Скопје, за доделување на Договор за јавна набавка на стоки – **Хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација (бележење, сообраќајни знаци) на новоизградени, реконструирани и рехабилитирани патишта и јавни површини на територија на Општина Центар – Скопје** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса: _____

– Телефон: _____

– Е-пошта _____

– Лице за контакт _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

I.5. Жиро сметка: _____

Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака на стоките утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Дел II – Листа на цени – Хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација (бележење, сообраќајни знаци) на новоизградени, реконструирани и рехабилитирани патишта и јавни површини на територија на Општина Центар – Скопје

Дел 1 – Хоризонтална сигнализација

Реден Број	Опис на Стоките	Единечна мерка	Количина	Единечна Цена без ДДВ	Вкупна Цена без ДДВ
Хоризонтална Сигнализација					
1	Бележење на новоизградени, реконструкција и рехабилитирани патишта и јавни површини со: акрилна бела, акрилна жолта, акрилна црвена, акрилна зелена, акрилна сина, акрилна сива боја, за патишта	м ²	3000		
2	Бележење на новоизградени, реконструкција и рехабилитирани патишта и јавни површини со: бела боја со стаклен перлит, жолта боја со стаклен перлит, црвена боја со стаклен перлит, зелена боја со стаклен перлит, сина боја со стаклен перлит, сива боја со стаклен перлит, за патишта	м ²	2000		
	ВКУПНО без ддв				
	ДДВ 18%				
	СЕ ВКУПНО				

Дел 2 – Вертикална сигнализација

Реден Број	Опис на Стоките	Единечна мерка	Количина	Единечна Цена без ДДВ	Вкупна Цена без ДДВ
	Вертикална Сигнализација				
1	Сообраќаен знак со тркалезна форма, d = 600 мм	парче	20		
2	Сообраќаен знак со квадратна форма со димензии : 600 X 600 мм	парче	20		
3	Сообраќаен знак со триаголна форма со димензии: 3 X 600 мм	парче	10		
4	Сообраќаен знак со правоаголна форма со димензии: 600 X 900 мм	парче	5		
5	Дополнителна табла со правоаголна форма со димензии: 600 X 300 мм	парче	5		
6	Сообраќаен знак со нестандартна форма и димензии до: макс: 1м ²	м ²	10		
7	Набавка, транспорт и поставување на челични столбови, со дебелина на профил најмалку 2мм и димензии ф60мм x 300 мм	парче	60		
8	Шелни од нерѓосувачки материјал за прицврстување на знаците на столб со ширина ф 60 мм	парче	120		
	ВКУПНО без ддв				
	ДДВ 18%				
	СЕ ВКУПНО				

Дел III – Финансиска понуда

ДЕЛ 1: Хоризонтална сигнализација

Вкупна цена на нашата понуда за **дел 1: Хоризонтална сигнализација** искажана во денари, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ (со бројки) изнесува:

Со букви: _____

Вкупниот износ на ДДВ изнесува: _____

ДЕЛ 2: Вертикална сигнализација

Вкупна цена на нашата понуда за **дел 2: Вертикална сигнализација** искажана во денари, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ (со бројки) изнесува:

Со букви: _____

Вкупниот износ на ДДВ изнесува: _____

Место и датум _____	Одговорно лице _____ (потпис)*
----------------------------	--

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 2 - Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачот утврдени во законот и тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка број **38/2018** за јавна набавка на **стоки – Хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација (бележење, сообраќајни знаци) на новоизградени, реконструирани и рехабилитирани патишта и јавни површини на територија на Општина Центар - Скопје**, објавен од страна на Општина Центар - Скопје со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бдат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него*

Прилог 3 - Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот* _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата во постапката со оглас број **38/2018** за јавна набавка на **стоки – Хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација (бележење, сообраќајни знаци) на новоизградени, реконструирани и рехабилитирани патишта и јавни површини на територија на Општина Центар - Скопје**, ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата од постапката број **38/2018** не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на постапка за утврдување прекршочна или кривична одговорност против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)**

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

*** Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

Прилог 4 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека по Огласот број **38/2018** за јавна набавка на **Хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација (бележење, сообраќајни знаци) на новоизградени, реконструирани и рехабилитирани патишта и јавни површини на територија на Општина Центар - Скопје**, во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*